




Упатство за промена на избран лекар преку Веб портал на ФЗОМ



Постапка за избор/ промена на матичен лекар

Со воведување на електронските услуги на Фондот, на лекарите од ПЗЗ им е овозможена услугата за пријава на нови пациенти.

За користење на оваа услуга преку порталот на Фондот, лекарот мора да има отворено свој кориснички профил. Откако лекарот ќе се најави на порталот, според информациите од склучените договори со ПЗЗ за 2013 година тој добива дополнителни привилегии од кои една е за пријава на нови пациенти. Пријавата на нови пациенти се врши преку кликување на копчето  позиционирано до прегледите за пациенти (прикажано на слика 1) .




The screenshot displays the FZO portal interface. On the left is a sidebar with a medical icon and a handshake icon. The main content area is divided into several sections:

- ПОДАТОЦИ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА ТИМОТ**: A table with columns: Учесник во тимот, Улога во тимот, Статус, and Важност. It lists two team members with their roles (e.g., 'Носител на тим', 'Редовна замена') and active status.
- ПОДАТОЦИ ЗА УСТАНОВАТА**: A form for institution details, including 'Шифра на здравствена установа', 'Адреса', 'Име на работна единица', and 'Адреса на работна единица'.
- ЛИСТА НА СИТЕ АКТИВНИ ИЛ ПРИЗАВИ** / **МЕСЕЧНИ ПРЕГЛЕДИ**: A navigation bar with a search bar, a dropdown menu set to 'Сите', and a 'ПРЕБАРАЈ' button.
- ЛИСТА НА ОСИГУРЕНИЦИ**: A table with columns: ЕМБГ на осигуреник, Име на осигуреник, Здравствен број, Број на здравствено осиг, Датум на пријава, Број на пријава, Капитал, and Активен. It shows three entries with their respective dates and statuses.

Слика 1


Избор на матичен лекар за осигуреници кои имаат активна електронска здравствена картичка

Откако ќе се кликне на копчето , се отвора нов прозорец како што е прикажано на слика 2 подолу. Доколку осигуреникот кој сака да го направи изборот има активна електронска здравствена картичка на прашањето „Дали осигуреникот има активна ЕЗК?“ потребно е да кликнете на „Да“ и да ја вметнете картичката на осигуреникот. Откако ќе се вметне картичката на осигуреникот во читачот за паметни картички потребно е да се прочита дигиталниот сертификат на картичката и во делот „Избери сертификат“ ќе се појави ЕЗБО на




helpdesk@fzo.org.mk

осигуреникот. Лекарот потоа потребно е да го внесе серискиот број на ИЛ-1 образецот кој е верификуван од страна на лекарот и пациентот кој го прави изборот како што е прикажано на слика 2 подолу.



Слика 2

Со кликување на копчето **ЗАЧУВАЈ** на екранот се појавува дополнителна порака како што е прикажано на слика 3 подолу.




Слика 3

Доколку лекарот и пациентот се согласни да се спроведе изборот се кликува на копчето ПРОДОЛЖИ и се отвора диалогот за да се внесе пин на картичката која е ставена во читачот како што е прикажано на слика 4




подолу



Слика 4

Откако ќе се внесе пинот на картичката се притиснува копчето ОК по што се појавува дополнителна порака како што е прикажана на слика 5.



Слика 5

Со ова постапката за избор на матичен лекар завршува, податоците за изборот веднаш се ажурираат во базата на податоци на Фондот, а хартиениот Ил-1 образец останува во ординацијата на новоизбраниот лекар.

Избор на матичен лекар за осигуреници кои немаат активна електронска здравствена картичка

Доколку осигуреникот нема активна ЕЗК, лекарот потребно е да кликне на копчето „НЕ“ како одговор на прашањето „ Дали осигуреникот има активна ЕЗК?“ со што во прозорецот ќе се појави дополнително поле за да се внесе матичниот број на осигуреникот како што е прикажано на слика 6 подолу. Бидејќи осигуреникот нема




своја електронска здравствена картичка за да го направи изборот, лекарот кај кој се прави изборот потребно е да ја вметне својата ЕЗК во читачот за паметни картички и да го избере сертификатот во соодветното поле.

ПРИЈАВА НА НОВ ПАЦИЕНТ	
Дали осигуреникот има активна ЕЗК?	<input type="radio"/> Да (треба да ја внесете картичката на осигуреникот) <input checked="" type="radio"/> Не (треба да ја внесете картичката на лекарот)
Ембг на осигуреникот:	<input type="text"/>
Избери сертификат:	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="refresh"/>
Сериски број на ИЛ образецот:	<input type="text"/>

Слика 6

Откако ќе се пополнат потребните информации за ЕМБГ на осигуреникот и серискиот број на ИЛ-1 образецот, постапката продолжува исто како и за осигурените лица кои имаат активна ЕЗК.

Одјава на матичен лекар по барање на лекарот

Доколку сакате да ја откажете направената пријава, односно да одјавите осигуреник кој укажува недоверба или не постапува по Вашите препораки и не дава вистински податоци за својата здравствена состојба, можете да ја спроведете одјавата на Ваше барање како лекар. До секој Ваш пациент постои копче  , со кликување на ова копче ќе Ви се отвори нов прозорец во кој е потребно да го изберете сертификатот (ЕЗБО) од Вашата картичка и да го внесете серискиот број на хартиениот ИЛ-1 образец. Хартиениот ИЛ-1 образец треба да биде верификуван од Ваша страна како лекар. Откако ќе се кликне на копчето зачувај, потребно е да го внесете пинот од Вашата ЕЗК картичка и со тоа успешно ја спроведувате одјавата на осигуреникот.

